



SVETITEL PRED

"Бев најмал од браќата свои и најмлад во домот на таткото мој; ги пасев овците на татко ми... Излегов јас спроти туѓинецот, и тој ме проколна со своите идоли. Но, јас го извадив мечот негов, го обезглавив и ги спасив од срам синовите Израилеви".

Светиот пророк Цар Давид пролеваше солзи на покајание пред Бога, а Бог преку Давидовите солзи и Својата голема милосрдност и човекољубивост, ја обнови и ја исчисти неговата душа и не дозволи во неа да остане ниту дамка од гревовниот мрак, за да свети тој во небесното Царство, како свет пророк и Светител низ целата вечност.

торно стануваше:

"Еден ден предвечер, Давид се шеташе по покривот на царската палата и од покривот забележа една жена која се миеше. А жената беше многу убава". Тогаш Давид испратил луѓе да се распрашат за жената, и тие му рекле: "Таа е Витсавеа, Елијамова ќерка и жена на Урија Хетеин.

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Во Светата Земја на Гората Сион постои една куќа која е од големо значење за целиот христијански свет. Во неа се наоѓаат собата на Тајната вечера (каде што Исус пред своите ученици ја воспоставува Светата причест како Света тајна) и Давидовиот гроб. Гробот на Светиот пророк Цар Давид (на еврејски јазик Давид означува "Возљубен од Бога"), се наоѓа под собата на Тајната вечера. Значи, долниот дел од куќата на Тајната вечера е претворен во Синагога и во неа се наоѓа гробницата на Давид. Забележително е дека над гробот стои Тората (Мојсеевото петто-книжие). Всушност, Гробот на Давидов се наоѓа во внатрешноста на една карпа. Тој е направен во XVI век во апсидата на поранешната капела, која потекнува од првиот век. Пред Гробот има железна ограда, така што до него не смее да се доближува. Тој е покриен со необична црвена наметка на која се извезени жолти Давидови ѕвезди. Понекогаш Гробот е покриен со прекрасна сина наметка. Тука најчесто доаѓаат да се молат ортодоксните Евреи, но пред неговиот гроб се молат и христијаните, кажувајќи некои од псалмите кои Цар Давид ги оставил. Најчесто го кажуваат покај-

ниот, 50-тиот псалм.

Пред "Гробот на цар Давид" доаѓаат голем број поклоници од цел свет, а меѓу нив и група Македонци, кои со благослов на Македонската Православна Црква доаѓаат да се поклонат на светите места во Светата Земја. Тука се слушаше гласот на една аџика Македонка, која на македонски јазик гласно го кажуваше Покајничкиот 50-ти псалм.

КАМЕНОТ НА ОВЧАРЧЕТО ДАВИД

Цар Давид живеел во Светата Земја пред околу три илјади години, и на триесетгодишна возраст станал цар на сите Евреи и царувал четириесет години. Убавото млади дете овчарче Давид со камен го погодило во челото силниот војник Филистеецот Голијат, му го грабнало мечот и со него му ја отсекло главата.

Да ги слушнеме зборовите на цар Давид забележани во Светото Писмо:

"Бев најмал од браќата свои и најмлад во домот на таткото мој; ги пасев овците на татко ми... Излегов јас спроти туѓинецот, и тој ме проколна со своите идоли. Но, јас го извадив мечот негов, го обезглавив и ги спасив од срам синовите Израилеви".



ЦАР ДАВИД СВИРИ НА ХАРФА (ИЛУМИНАЦИЈА ОД ВИВИЈАНСКАТА БИБЛИЈА 843-851)

Цар Давид имаше силна љубов и вера во Бога, а Бог многу му помагаше за победа во борбите со непријателите. Многу пати Цар Давид се доближуваше до Бога, но поради ѓаволските искушенија, поради гревовите, се оддалечуваше, поради што страдаше, духовно паѓаше и пов-

Потоа Давид испрати луѓе да ја доведат при него... Тој легна со неа... жената зачна". Витсавеа го известила за тоа Царот Давид. Подоцна Цар Давид издал писмена наредба во која пишувало: "Поставете го Урија напред каде што е најлутниот бој! Потоа повлечете се зад него, нека биде



СЕЛАТА ВЕЧНОСТ



СОБАТА НА ТАЈНАТА ВЕЧЕРА

погоден и нека погине. Во таа борба Урија е убиен. Уриевата жена жалела и плачела за својот маж, а подоцна Давид ја зеде во својата палата и таа му стана жена и му роди син. Но, делото што го направи Давид беше зло пред Господа".

Значи, "Давид се вљуби во Витсавеа, направи прелјуба со неа и заповеда да го убијат нејзиниот маж". Тогаш Господ го испратил пророкот Натан кај Давид и му рекол за неговиот грев, а Цар Давид признал: Му погрешив на Господа". Оптоварен од гревот, Цар Давид доживеал многу искрено и длабоко покајание, се покајал вистински и своето покајание за овие гревови го искажал преку "Покајничкиот псалм 50", кој со векови се кажува во Божјите домови, и на секое место кога човек чувствува потреба да побара помош од Бога за простување на гревовите: "Помилуј ме, Боже, поради големата Твоја милост, и заради големата Твоја добрина избриши ги беззаконијата мои. Многу пати ме изми од моето беззаконие и очисти ме од мојот грев, зашто беззаконието мое го знам и мојот грев е секогаш


пред мене. Пред Тебе Единствениот згрешив и пред Тебе зло извршив, за да бидеш праведен кога ќе пресудуваш и да победиш кога ќе судиш. Сврти го лицето Свое од гревовите мои и избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене... Избави ме од крвта, Боже, на моето спасение, и јазикот мој ќе се зарадува на Твојата правда". Потоа пророкот Натан му рекол на Давид: "... ти нема да умреш ... Но ... Го навреди Господа ... ќе ти умре синот што ти се роди". И навистина, како што му пренесе пророкот Натан, кажаното од Бога, се изврши и: "Седмиот ден детето умре...". А, подоцна "Давид ја утеши својата жена Витсавеја. Таа роди син и Давид му го даде името Соломон: На Господа му беше мило".

"Гревовите ваши да се и како бакам, како снег ќе ги побелам; да бидат црвени и како пурпур, како волна ќе станат бели", ветува Бог. Светиот пророк Цар Давид пролеваше солзи на покајание пред Бога, а Бог преку Давидовите солзи и Својата голема милосрдност и човекољубивост, ја обнови и ја исчисти неговата душа и не дозволи во неа да остане ниту дамка од гревовниот мрак, за да свети тој во небесното Царство, како свет пророк и Светител низ целата вечност. "Зошто да умираат Вие, доме Израилев?" - со жал извикува Светиот пророк Језекил. Зошто да умираат во своите гревови вие - христијани?, вика со уште поголема жал нашиот искупител Господ Исус Христос". А уште и продолжува: "Јас не ја сакам смртта на грешникот, туку грешникот да се одврати од својот пат и да остане жив. Вратете се од вашите лоши патишта...!"

ДАВИДОВИТЕ ПСАЛМИ

Свети пророк Цар Давид ни остави голем број псалми. Во нив ја воспева Божјата моќ, сила и величина во создавањето на светот и законот Божји, Божјата помош, милост и верност, Божјите необични и безбројни чудесни дела, и преку тие псалми се чувствува огромната небесна и спасителна благодет, која Бог му ја подари, како и

потсетам читателите на една голема тајна која настанала во Израел - таму каде небото се приклони кон земјата, и каде земјата се освети, во небесната земја наречена Света Земја, и да ја приближи до нас православните Македонци, кои низ вековите ја чувале и ја чуваат татковската вера. Со проверени историски и религиозни податоци, се обраќам кон секоја христијанска душа со цел да



ГРОБОТ НА ЦАР ДАВИД

пророчката моќ, преку повеќето псалми, меѓу кои и проштвото за страдањата и славата на Месијата (Господ Христос): "Кучиња многу ме опколија, цела чета од злосторници се врти околу мене; ми ги пробија рацете и нозете. Се броеја сите коски мои, а тие гледаа и ме презираа; ги разделија меѓу себе алиштата мои и за облеката моја фрлија ждрепка".

Цар Давид е поучен пример за покајанието. За искреното покајание добил прошка, бидејќи милоста Господова е неизмерна и неискажлива.

Еве, овој пат, стоејќи во Ерусалим пред Гробот на цар Давид, се погрижив да ги

ја загреам за Христа и Неговата вечна правда и неизмерна милостивост, со порака, таа духовно да не паѓа во очајание при грешките во животот, туку да се покае искрено, да се издигне и да го бара животворниот извор на жива вода - која е Спасителот наш, Господ Исус Христос. Основа и благодетна потпора ќе најде во примерот од животот на познатиот во светот, светиот пророк Цар Давид, во нешто интимно, нешто длабоко доживеано во него, а кое не остана тајна пред целиот свет.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд